



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 055
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

СООПШТЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИТЕ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА БПО ПОСТАПКА НА ТОВАР НА ФОНДОТ

Ве известуваме дека **од 1 септември 2011** ќе се применува новиот Правилник за био медицинско потпомогнато оплодување (ин витро) објавен во службен весник во јули 2011.

Измените на Правилникот се направени во соработка со стручните лица во Македонија вклучително во соработка со матичните гинеколози, гинекологите кои работат во полето на биомедицинското потпомогнато оплодување како и со нашите осигуреници поради потребата да се пратат новите медицински сознанија и искуства во делот на лекувањето на неплодноста, но исто така и од некои етички и практични согледувања.

Измените во Правилникот се во следните сегменти:

- 1. Делот на проширување на правото** со што се предвидува парови кои имаат дете со моторна ретардација или имале дете во претходна брачна или вонбрачна заедница, а сега се соочуваат со проблем на стерилитет сега можат да го остварат правото за БПО постапка на товар на Фондот.
- 2. Одделување на посебен дел за БПО со донорски материјал** поради големиот број на БПО постапки со донорски материјал: сперматозоиди, јајце клетки или ембриони. Овој дел дополнет е и со 2 нови индикации за тешка генетска болест и тешка форма на машка неплодност.
- 3. Олеснување на апсолутните и релативните индикации** во делот на неопходниот број на сперматозоиди за БПО, пауза помеѓу секоја инсеминација, и нова индикација за синдром на полицистични јајници, намалување на периодот по операцијата на ендометриоза.

◆ ◆ ◆



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 055
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Во делот на постапката, се нагласува до сите, осигуреници како и гинеколози дека, **Фондот не врши рефундации за аплицирана хормонска терапија** по индикација ин витро фертилизација, бидејќи средствата за неа се вклучени во референтната цена на Фондот.